



– Сектор за правни работи –

Архивски број:

Датум:

03  
20-3793/1  
12-03-2024

МКС - Македонско трговско друштво за сертификација и оценување-ДОО Скопје  
MQS-Macedonian trade company for certification and Assessment-DOO Skopje

Примено:	12.03.2024		
Орг.Един:	Број:	Прилог:	Вредност:
03	3/259		

## ДОГОВОР

за јавна набавка на услуги - сертификација/ресертификација на системот за управување со квалитет по стандардот ИСО 9001:2015 на Министерството за финансии

Склучен помеѓу:

- МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, со седиште на ул.„Даме Груев“, бр.12 - Скопје, претставувано од Dr.Fatmir Besimi, министер за финансии, во натамошниот текст: договорен орган и
- МКС-МАКЕДОНСКО ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНУВАЊЕ-ДОО СКОПЈЕ MQS-MACEDONIAN TRADE COMPANY - FOR CERTIFICATION AND ASSESSMENT-DOO SKOPJE, со седиште на бул.„Партизански одреди“ број 106/1-2 Скопје, претставувано од Веле Темелкоски, управител, во понатамошниот текст: носител на набавката.

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

#### Член 1

Предмет на овој договор е набавка на услуги за сертификација/ресертификација на системот за управување со квалитет по стандардот ИСО 9001:2015 на Министерството за финансии, по спроведената постапка за набавка од мала вредност, по објавен оглас бр.02132/2024.

### II. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

#### Член 2

Договорот се склучува за временски период од 36 (триесет и шест) месеци и истиот влегува во сила од денот на потпишувањето на Договорот од страна на двете договорни страни.

### III. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

#### Член 3

Единечната цена за сертификација/ресертификација на системот за управување со квалитет по стандардот ИСО 9001:2015 изнесува 200.000,00 денари без пресметан данок на додадена вредност.



– Сектор за правни работи –

Единечната цена за прва редовна проверка на 12 (дванаесет) месеци изнесува 150.000,00 денари без пресметан данок на додадена вредност.

Единечната цена за втора редовна проверка на 24 (дваесет и четири) месеци изнесува 150.000,00 денари без пресметан данок на додадена вредност.

Вкупната вредност на договорот изнесува 500.000,00 денари, без пресметан данок на додадена вредност.

Данокот на додадена вредност се пресметува според законски пропишаната стапка и истиот изнесува 90.000,00 денари.

Вкупната вредност на договорот со пресметан данок на додадена вредност изнесува 590.000,00 денари.

Цените наведени во овој член се крајни, фиксни и непроменливи се до конечното исполнување на договорот и во нив се вкalkулирани сите трошоци што носителот на набавката ги има при извршување на услугата.

#### IV. НАЧИН, МЕСТО И РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГАТА

##### Член 4

Носителот на набавката е должен да ги извршува услугите - предмет на договорот, по барање на договорниот орган и тоа совесно, квалитетно и навремено, согласно барањата и условите наведени во техничката спецификација од тендерската документација и прифатената понуда од страна на договорниот орган, а во следните рокови:

- да изврши сертификација/ресертификација на системот за управување со квалитет по стандардот ISO 9001:2015 во рок не подолг од 30 денови од денот на приемот на барањето од договорниот орган за извршување на процесот на сертификација/ресертификација

- да изврши прва редовна проверка во рок од 12 (дванаесет) месеци по сертификацијата/ресертификацијата и

- да изврши втора редовна проверка во рок од 24 (дваесет и четири) месеци од сертификацијата/ресертификацијата.

##### Член 5

Постапката за сертификација/ресертификација на договорниот орган ќе се изврши во рок не подолг од 30 (триесет) денови сметано од денот на приемот на



– Сектор за правни работи –

барањето од договорниот орган за извршување на процесот на сертификација/ресертификација.

Член 6

Местото на извршување на услугата е во Скопје, односно во просториите кои што ги користи договорниот орган на ул. Даме Груев, бр. 12.

V. НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 7

Начинот на плаќање е sukcesивен по извршување на услугата – предмет на договорот и тоа:

- 40% од вредноста на договорната цена по извршување на сертификацијата/ресертификацијата на системот за управување со квалитет по стандардот ИСО9001/2015 (по изготвен извештај за извршена сертификација/ресертификација);
- 30% од вредноста на договорната цена по извршувањето на првата редовна проверка на 12 месеци (по изготвен извештај за извршена прва редовна сертификациона/ресертификациона проверка) и
- 30% од вредноста на договорната цена по извршувањето на втората редовна проверка на 24 месеци (по изготвен извештај за извршена втора редовна сертификациона/ресертификациона проверка).

Плаќањето ќе се врши по извршена услуга, а врз основа на доставена фактура за извршена услуга од страна на носителот на набавката. Задолжително во прилог на фактурата се доставува Извештај за извршени услуги, уредно потпишан од страна на определените лица на двете договорни страни.

Фактурата за извршената услуга да се достави на договорниот орган на следнава адреса: Министерство за финансии, ул. „Даме Груев“ бр.12, Скопје.

Договорниот орган ќе го врши плаќањето за извршените услуги во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата во писарницата на договорниот орган.

VI. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 8

Носителот на набавката се обврзува:

- Да одреди лица/водечки проверувачи (аудитори) кои ќе го сочинуваат експертскиот тим;
- Да изготви и достави план и програма за сертификација/ресертификација на системот за управување со квалитет, план и програма за прва и втора редовна проверка (во рок не подолг од 15 денови од денот на приемот на



– Сектор за правни работи –

барањето од договорниот орган за извршување на процесот на сертификација/ресертификација.);

- Да ја спроведе сертификацијата/ресертификацијата (во рок не подолг од 30 денови од денот денот на приемот на барањето од договорниот орган за извршување на процесот на сертификација/ресертификација
- Да ја спроведе првата редовна проверка во рок од 12 месеци по сертификацијата/ресертификацијата;
- Да ја спроведе втората редовна проверка во рок од 24 месеци од сертификацијата/ресертификацијата;
- Да изготви извештај за спроведената сертификација/ресертификација;
- Да издаде Сертификат за систем за управување со квалитет согласно МКС EN ISO 9001:2015 (времетраењето на акредитираниот сертификат да биде 3 години) доколку договорниот орган успешно го има имплементирано системот за управување за квалитет во своето работење – сертификација/ресертификација;
- Да изготви извештај за спроведената прва редовна проверка;
- Да изготви извештај за спроведената втора редовна проверка;
- Да му дозволи на договорниот орган за времетраењето на овој договор за свои потреби да го користи логото на носителот на набавката и
- Да обезбеди стручност (компетентност) и техничка поддршка на лицата определени од Договорниот орган за успешно спроведување на процесот на сертификација/ресертификација.

Член 9

Носителот на набавката се обврзува по истекот на валидноста на сертификатот за акредитација да достави валиден сертификат за акредитација издаден од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија со цел исполнување на законската обврска од Законот за воведување на системот за управување со квалитет и заедничка рамка за процена на работењето и давањето услуги во државна служба, а заради соодветна реализација на услугата-предмет на договорот.

Доколку носителот на набавката не достави валиден сертификат за акредитација издаден од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија, договорот се раскинува.



– Сектор за правни работи –

## VII. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

### Член 10

Договорниот орган се обврзува по потпишувањето на договорот да му достави на носителот на набавката барање за извршување на процесот на сертификација/ресертификација.

Договорниот орган се обврзува по потпишувањето на договорот да му ги направи достапни на носителот на набавката сите потребни информации за исполнување на обврските.

Договорниот орган се обврзува по потпишувањето на договорот да му достави на носителот на набавката лице/а кое/кои ќе соработува/аат со тимот на водечки аудитори определени од страна на носителот на набавката.

Договорниот орган се обврзува по потпишувањето на договорот да соработува со носителот на набавката во спроведување на процесот на Сертификација/ Ресертификација.

### Член 11

Договорниот орган се обврзува дека плаќањето за извршените услуги – предмет на договорот ќе го врши согласно со начинот и рокот утврден во член 7 на овој договор.

## VIII. ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО И НАВРЕМЕНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

### Член 12

Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување банкарска гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно извршување на договорот во висина од 10% од вкупната вредноста на склучениот договор со пресметан ДДВ.

Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма или во електронска форма доколку е издадена како таква од банката во изворно оригинална форма.

Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот.

Банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде издадена од банка.



– Сектор за правни работи –

Гранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: по пошта или лично на лицето за контакт од тендерската документација.

Со оваа гаранција избраниот економски оператор гарантира дека предметот на договорот ќе го изврши на начинот и според динамиката предвидени во тендерската документација, односно техничката спецификација, доставената понуда и склучениот договор со договорниот орган.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го известат носителот на набавката.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

Договорниот орган ќе ја наплати гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот и доколку дојде до негово еднострано раскинување поради неизвршување на обврските од договорот од страна на носителот на набавката.

Договорниот орган нема да бара активирање на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот од банката која ја има издадено доколку носителот на набавката поради непредвидени околности (виша сила или други оправдани причини) не можел да ја изврши набавката што е предмет на овој договор, во кој случај носителот на набавката треба да достави писмено образложение до договорниот орган во кое ќе ги наведе причините за неизвршување или ненавремено извршување на набавката, а кое треба да биде писмено прифатено од договорниот орган.

## IX. ДОВЕРЛИВОСТ НА ИНФОРМАЦИИ И ПОДАТОЦИ

### Член 13

Определените лица од Носителот на набавката за реализација на Договорот, задолжително потпишуваат Изјава за доверливост на информации и податоци непосредно пред извршувањето на услугата - предмет на Договорот.



– Сектор за правни работи –

Под поимот информации и податоци се подразбираат сите внатрешни и надворешни документи, спецификации, лични податоци, истражувања на пазарот или податоци за него, финансиски или маркетиншки информации, други податоци или бизнис, оперативни или технички информации, како и сите останати податоци и информации и независно дали се дадени во писмена, вербална или електронска форма и се во сопственост на Договорниот орган.

Исто така, поимот информации и податоци, ги опфаќа и сите други податоци кои не се сопственост на Договорниот орган, а се користат за одредени цели во работните задачи и обврски. Тука спаѓаат податоци на сите партнери, клиенти, добавувачи или било кое правно или физичко лице кое со Договорниот орган има засновано деловен или било каков друг однос. Договорниот орган ги става податоците на располагање на Носителот на набавката во врска со погоре наведената цел, а за непречено одвивање на работните задачи и обврски.

Член 14

Не се предмет на овој договор информации кои биле или станале јавно достапни, но не како резултат на откривање од страна на Носителот на набавката и на Договорниот орган и без да бидат прекршени одредбите на овој Договор од страна на Носителот на набавката што може да се докаже со писмена документација или за кои Договорниот орган писмено потврдил дека се ослободени од обврска за неоткривање.

Член 15

Носителот на набавката под целосна морална, материјална и кривична одговорност, се обврзува за време на важноста на Договорот и во период од (5) пет години од датумот на неговото истекување или раскинување да ги чува во тајност сите информации и податоци од било која област на Договорниот орган, кои ќе му бидат дадени во процесот на соработката и притоа нема да ги искористи истите за лични цели, во име на друго лице, ниту ќе ги даде на увид на трета страна.

Носителот на набавката се обврзува да ги чува во тајност сите документи и податоци кои содржат информации за договорниот орган или неговите активности, како и неговите односи со клиенти или трети лица, а кои биле подготвени или изнесени во врска со работата за која Носителот на набавката е ангажиран од страна на Договорниот орган.

Член 16

Носителот на набавката може да ги открие кои било од информациите и податоците наведени во членот 13 став 2 и 3 заради постапување по писмено барање од страна на надлежен орган, со легитимна наредба врз основа на закон.



– Сектор за правни работи –

Носителот на набавката, пред да ги даде бараните податоци ќе се увери дека барањето е валидно и е во согласност со важечки закон и ќе ги открие ваквите податоци само до степен до кој тоа е барано од надлежниот орган кој има овластување да бара такво соопштување.

Член 17

За секој настан или сомневање во однос на закана за нарушување на доверливоста, интегритетот и расположливоста на податоците и информациите, Носителот на набавката се обврзува веднаш писмено да го извести определеното лице кај Договорниот органот.

Член 18

Носителот на набавката по писмено барање на Договорниот орган веднаш ќе ги врати или уништи сите документи кои содржат податоци и информации за договорниот орган, а кои се добиени во врска со работата за која носителот на набавката е ангажиран од страна на Договорниот орган, без задржување на било какви фотокопии, изводи или друг вид на копии од нив или дел од нив. И покрај уништувањето на било кој податок и материјали Носителот на набавката ќе продолжи да се придржува кон неговата обврска од овој договор и други обврски кои произлегуваат од него, за чување во тајност на сите податоци и информации кои ги сознал на било кој начин, при исполнување на неговите обврски кои произлегуваат од овој договор.

Член 19

Објавувањето податоци, рекламирањето или публицитетот, како и прес конференциите направени од страна на Носителот на набавката во однос на овој Договор или вршење на заеднички деловни активности на договорните страни треба да бидат претходно одобрени од Договорниот орган пред нивното спроведување.

Одредбите од глава IX од овој договор се правно валидни и обврзувачки и кај сите вработени кај Носителот на набавката кои имаат добиено овластување за користење на информациите и податоците кои се уредени со овој договор.

## Х. УСЛОВИ ЗА РАСКИНУВАЊЕ И ПРЕКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 20

Овој договор може да се раскине спогодбено, во согласност на договорните страни.





– Сектор за правни работи –

#### Член 21

Овој договор може да се раскине и еднострано поради непридржување или неисполнување на договорните обврски утврдени со овој договор.

Договорната страна која поради непридржување или неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање во писмена форма.

Договорот се смета за раскинат со денот на приемот на известувањето за раскинување на договорот.

Доколку дојде до раскинување на договорот поради неисполнување или ненавремено исполнување на обврските на договорот од страна на носителот на набавката, покрај наплатата на гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот, носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.

#### Член 22

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврската од другата договорна страна или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

#### Член 23

Кога договорната страна нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна може да и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Рокот од став 1 на овој член може да биде продолжен само по писмено барање на носителот на набавката и писмена согласност на договорниот орган.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.

#### Член 24

Ако по склучувањето на договорот настапат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската на едната договорна страна или ако поради нив не може да се оствари целта на договорот, во таа мера што е очигледно дека договорот повеќе не им одговара на очекувањата на договорните страни и дека според општото мислење би било несправедливо, да се одржи во сила таков каков што е, страната на која и е отежнато исполнувањето на обврската, односно



– Сектор за правни работи –

страната која што поради променетите околности не може да ја оствари целта на договорот може да бара договорот да се раскине.

Раскинување на договор не може да се бара ако страната што се повикува на променетите околности била должна во време на склучувањето на договорот да ги земе предвид тие околности или можела да ги избегне или да ги совлада.

Страната која бара раскинување на договорот не може да се повикува на променетите околности што настапиле по истекот на рокот определен за исполнување на нејзината обврска.

Договорот нема да се раскине ако другата страна понуди или се согласи соодветните услови од договорот да се изменат справедливо.

#### Член 25

Страната која бара раскинување на договорот поради променетите околности, должна е за својата намера да ја извести другата страна штом дознала дека настапиле такви околности, а ако тоа не го стори одговара за штетата што другата страна ја претрпела поради тоа што барањето не и било соопштено на време.

### XI. ВИША СИЛА

#### Член 26

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на обврските од овој договор до кое би дошло заради виша сила.

Под виша сила се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови и сл.).

Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот.

Ако една од договорните страни е спречена да ги исполнува своите обврски заради виша сила, должна е веднаш писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

За времетраењето на вишата сила сите права и обврски од овој договор мируваат.

Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат договорната страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на договорот, односно за престанокот на дејството на вишата сила.

По отстранувањето на вишата сила договорот продолжува да се реализира.



– Сектор за правни работи –

## XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 27

Изменувања и дополнувања на договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување на договорот е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Договорот може да се изменува и дополнува со анекс на договорот потпишан од двете договорените страни во согласност со Законот за јавните набавки.

### Член 28

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на третата страна, без заемна писмена согласност.

### Член 29

За сè што не е предвидено со овој договор, се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за јавните набавки и од другите позитивни прописи во Република Северна Македонија.

### Член 30

Во случај на спор, договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено, а доколку во тоа не успеат, согласни се спорот да го решава предметно надлежниот суд во Скопје.

### Член 31

При секоја обработка на личните податоци во текот на реализацијата на овој договор, соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за заштита на личните податоци.



– Сектор за правни работи –

Член 32

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои 2 (два) примероци за договорниот орган и 2 (два) за носителот на набавката.

Договорен орган:

Република Северна Македонија  
Министерство за финансии  
Скопје

Носител на набавката:

МКС-МАКЕДОНСКО ТРГОВСКО ДРУШТВО  
ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНУВАЊЕ-ДОО  
СКОПЈЕ  
MQS-MACEDONIAN TRADE COMPANY FOR  
CERTIFICATION AND ASSESSMENT-DOO  
SKOPJE

Dr. Fatmir Besimi  
Министер за финансии

Веле Темелкоски  
Управител



Изработил: Рената Николоска  
Контроливал: Даниела Јанкова  
Одобрил: Татјана Васева  
Проверил: Daut Hajrullahi  
м-р Маја Стаменковска Угриновска  
Љубомир Јорданов  
Согласен: д-р Јелена Таст